

# "ДЕВЕТ И ПОЛ" МАКЕДОНСКАТА

Проблемот со испразнетите амбасадорски места, кој настана поради несогласувањата меѓу претседателот и премиерот, најверојатно Владата ќе го решава со поставување ополномоштени министри или вршители на должност. Дали овие личности ќе одговорат на соодветната задача, ако се има предвид фактот дека тие се со понизок ранг во дипломатската номенклатура, а ги немаат и истите овластувања како амбасадорите. За волја на вистината во изминатиов период и од ангажманот на амбасадорите не видовме конкретни резултати. Освен скандалите, кои секојдневно ни ги приредуваа, немаше ниту "Д" од нивното водење на дипломатијата.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

**Д**обринка Тасковска, актуелната амбасадорка во Холандија, на-тепана од нејзиниот соработник Миле Гиев... **Алајдин Демири**, ексамбасадорот во Швајцарија, отповикан поради возење во алкохолизирана состојба... **Филип Петровски**, поранешен конзул во Њујорк, депортиран во Македонија, поради недолично однесување... **Коста Стоименовски**, вратен од Варшава поради незадоволителни резултати... На половина мандат од своето амбасадорување во Пекинг, во земјава се врати и **Ѓорѓи Ефремов**... Избирајќи го помалото зло претседателот Бранко Црвенковски го потпиша указот и го врати во земјава амбасадорот во САД, **Љупчо Јордановски**, а причината за ова беше неговата преписка со ексамбасадорот во Лондон, **Ѓорѓи Спасов**, кој поднесе оставка... Амбасадорот **Виктор Габер** предвреме беше вратен од Рим, а подоцна повторно именуван како амбасадор во Австралија... Амбасадорката **Мирие Рушани** се памети по доцнењето на приемот на покојниот претседател Борис Трајковски на беатификацијата на Мајка Тереза... **Звони-**

**мир Јанкуловски** беше депортиран од Стразбур, а во МНР му се забележува за тоа што не знаел за препораката на Валтер Швицер за именување на Македонија под референцата ФИРОМ во телата на Советот во Стразбур, по што го прозиваа и за одморот во Сен Тропе кога неговите службеници не зеле плата... **Миријана Даневска** го надитри МНР и наместо тоа да ја врати дома, таа најде работа во Холандија... Исто се случи и со **Владо Блажевски** во Украина, од каде проструија информации за финансиски дубари со набавките на хеликоптерите за АРМ, како и со "Македонските денови" во таа земја, во 2001 година, од што произлегол голем ќар - се спомнуваа повеќе од 200.000 тогашни германски марки, но наместо да биде отповикан, тој амбасадоруваше, сè додека не одлучи да се префрли на ново работно место - претставник на "Гранит"... Скандалозна беше и првичната одлука со именувањето на **Џевад Адеми** за амбасадор во Софија... На листата за предвремено враќање од Берлин беше и **Ѓоран Рафајловски**... Името на **Јордан Плевнеш**, амбасадорот во Париз, се спомнуваше во групата на амбасадорите кои беа менувани, а за начинот на неговото работење јавноста не слушна критики, но тој најде ангажман во УНЕСКО во Париз каде ја претставуваше Македонија... Некои амбасадори беа незадоволни од комуникацијата со МНР и сами се вратија во земјава. Таков е случајот со **Елеонора Каранфиловска** од Тирана и со **Срѓан Керим** од Њујорк... На почетокот на оваа година стартувавме со "случајот" на **Абдулкадар Мемеди**, единствениот дипломат во Амбасадата во Доха во Катар, кој беше разрешен заради, како што се наведуваше, несоработката со МНР... **Махмут Ибраими**, амбасадорот во Берн, беше обвинет за финансиска злоупотреба направена при непочитување на процедурата за јавни набавки и користење на службени сметки за приватни цели... Наспроти амбасадорите кои трошеа огромни финансиски средства за опремување на своите кабинети, има и такви кои се жалат на течењето на покривите во амбасадите... Беа најавени ревизорски извештаи за сите амбасади. Но, барем досега јавноста не виде такво нешто, а уште помалку дека некој кривично е гонет за направените злоупотреби.



СТРАЗБУР



УКРАИНА



БЕРН

**МЕСТАТА КАДЕ ШТО НАШИТЕ АМБАСА ВО НАЈЛОШО СВЕТЛО ВО СЕКОЈ ПОГЛ**

## НАРУШЕН УГЛЕД

Токму вака функционираше македонската дипломатија во изминатиов период, а наведените примери се само дел од скандалите по кои нè препознаваа во светот. За жал, како држава покажавме дека немаме добро подготвени дипломати кои ќе ја претставуваат матичната држава во вистинско светло. Кај нас политиката ја има и таму каде што не треба да постои. Така, дипломат-

## НЕДЕЛИ ВО ДИПЛОМАТИЈА

ЊУЈОРК



ВАРШАВА



ХОЛАНДИЈА



РИМ

каме да сфатиме дека токму поради таквото однесување на нашите дипломати, трпи меѓународниот углед на државата и токму поради тоа сè уште сме маргинализирани во светот. Нашите дипломати не се покажаа многу ниту во лобирањето за Македонија и за Македонците кои живеат надвор од неа. Иако донесовме Закон за надворешни работи, кој требаше да го реши овој проблем, односно да ѝ даде предност на професионалноста пред партиската припадност, тој никако да профункционира. Освен тоа, сè уште траат преписките меѓу претседателот Бранко Црвенковски и премиерот Никола Груевски. Поради нивното докажување и надмудрување за тоа кој е во право и префлањето на одговорноста од еден на друг, некои амбасади сè уште се без македонски амбасадор. И сè ова ни се случува во периодот кога најважно ни е да имаме добри дипломатски односи со земјите на ЕУ и на НАТО, зашто од нив очекуваме покана за интегрирање во нивните семејства, кои го следат секој наш чекор. Сепак, во надминувањето на овој "дипломатски" проблем, Владата се обидува да го "надитри" претседателот, да ги пополни испразнетите амбасадорски места со ополномоштени министри за што не е потребна негова согласност. Но, овие личности се со понизок ранг во дипломатската номенклатура и ги немаат истите овластувања како амбасадорите. Па, нормално како контрапрашање е прашањето дали сами си ја понижуваме македонската дипломатија?

### НОВИ ДКП

Како што е познато, во септември истекува мандатот на повеќето амбасадори. Најверојатно тие ќе бидат заменети со ополномоштени министри или со вршители на должност. Сигурно така ќе биде и со Тихомир Илиевски, амбасадорот во Романија. Во наредните три месеци завршуваат мандатите на амбасадорите Михајло Трпкоски во Сараево, на Мартин Гулевски во Киев и на Махи Несими во Загреб. На 19 овој месец амбасадорската функција во ОН ја напушта Игор Џундев, кој ќе биде шеф на кабинетот на Срѓан Керим за време на неговото претседавање со Генералното

собрание на светската организација. Веќе има интерен оглас за избор на дипломат кој би го заменил Несими во Хрватска. Вршители на должност или ополномоштени министри имаме во амбасадите во Белгија, Србија, Шпанија, Катар, Данска, Швајцарија, Велика Британија и Црна Гора. Ако и натаму продолжи несогласувањето меѓу премиерот и претседателот, тогаш до крајот на годината Македонија ќе остане со 13 испразнети амбасадорски места во вкупно 32 амбасади. Но, наместо да се позанимава со ова прашање, Владата одлучи да потроши 40 милиони евра државни пари за да купува локации за изградба на македонски амбасади во 15 земји, или да обезбеди постојни објекти. Ќе се купуваат места за нови дипломатски претставништва во Лондон, Мадрид, Рим, Варшава, Љубљана, Виена, Прага, Солун, Истанбул, Анкара, Софија, Будимпешта, Стокхолм, Букурешт и во Москва. Македонската извршна власт реши да ја прошири и дипломатската мрежа со три нови конзулати во Венеција, Минхен и во Мелбурн. До крајот на годината се најавува и отворање на нова амбасада во Прага, Чешка.

На забелешката зошто се отвораат нови ДКП кога нема назначени амбасадори, министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, потенцира дека ќе се најде решение и за тоа прашање, при што посочи и дека е направен напор да се реши отвореното место во ОН по изборот на Срѓан Керим за претседавач на Генералното собрание на светската организација со назначување на еден веќе акредитиран амбасадор од претходната влада. Тоа му било предложено и на претседателот Црвенковски кој, пак, според Милошоски, "многу лесно дава изјави во јавноста, а тешко ги зема предвид искрените намери за постигнување решенија".

"Одговорноста е заедничка, во исто време сакам да подвлечам дека амбасадите се функционални и има високи дипломати, кои ги извршуваат задачите кои мора да ги вршат. Секако дека подигнувањето на нивото ќе значи и подигнување на квалитетот, но во овие околности функционираме со она што може да се каже како оптимално", истакна Милошоски.

### ДОРИ ЈА АФИРМИРАА СВОЈАТА ЗЕМЈА ЕД СО НЕДОЛИЧНОТО ОДНЕСУВАЊЕ

ските места отсекогаш биле однапред резервирани за партиските послушници, без оглед на нивната професионална подготвеност за функцијата која треба да ја вршат - да ја развиваат дипломатската активност на највисоко можно ниво. Но, освен тепачките и скандалите не видовме ниту "Д" од нивното водење на дипломатијата. Како нација не извлековме никаква поука од досегашната дипломатска инертност и од последиците со кои се соочуваме како резултат на таа индиферентност. Како да не са-